

Предметна програма од втор циклус студии							
1.	Наслов на наставниот предмет	<b>ХИДРОЈАЗЛИ</b>					
2.	Код						
3.	Студиска програма	Градежништво (хидротехничка насока)					
4.	Организатор на студиската програма(единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет Св.Кирил и Методиј во Скопје Градежен факултет – Скопје Катедра за хидротехнички објекти					
5.	Степен	втор циклус на студии (задолжителен предмет)					
6.	Академска година/семестар	1 год	1 сем. (зимски)	Број на ЕКТС 6			
8.	Наставник	Доц. д-р Стевчо Митовски					
9.	Предуслов за запишување на предметот	нема					
10.	Цели на предметната програма(компетенции):  стекнување знаења за хидромеханичката опрема, придружните хидротехнички објекти, хидројазлите и стекнување знаења и способност за проектирање и градење на речни хидројазли со брана, со водење сметка за оптимален избор на решението						
11.	Содржина на програмата:  Придружни објекти кај браните – основни поими за преливните и испусните објекти, димензионирање, класификација и најчесто применувани типови (преливници низ телото на браната, надвор од телото на браната, испусни органи кај бетонските и кај насыпните брани), општо за хидромеханичката опрема, затворачи кај хидротехничките објекти (површински и длабочински, механизми за движење), преливни објекти низ телото и надвор од телото на браните (површински и длабочински преливници, член, бочен, шахтен и сифонски прелив), испусни објекти (кај бетонските и насыпните брани), специјални хидротехнички објекти (бродски преводници, риби патеки), објекти за свртување на реката и заштита на градежната јама во текот на градбата на браната (методи без и со одведување на водата од речното корито).  Хидројазли – видови хидројазли и нивни карактеристики во зависност од намената, компонирање на објектите кај речните хидројазли, хидројазли со низок, среден и висок притисок (особености, диспозиција на придружните објекти во однос на браната, избор на оптимални решенија), санација и реконструкција на хидројазлите						
12.	Методи научење:  Интерактивни предавања со презентации, презентација на практични примери, проучување на литература и списанија, изработка на семинарски задачи во тимови, презентација и одбрана на семинарски задачи.						
13.	Вкупен расположив фонд начасови		15*(3+2)=75часови (предавања и вежби)				
14.	Распределба на расположивото време		45+30+15+15+45 =150				
15.	Форми на наставни активности во часови	15.1.	Предавања-теоретска настава, 15*3=45	45			

		15.2.	Вежби - практичесни програми, тимска работа, $15*2=30$	30		
16.	Други форми на активност во часови	16.1.	Програмски задачи – самостојна работа, $15*1=15$	15		
		16.2.	Самостојно надградување – библиотека, интернет, $15*1=15$	15		
		16.3.	Домашноучење на теоретски дел, $15*3=45$	45		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	2 колоквиуми $2*25=50$ (или Усмен испит = 50)		50 бода		
	17.2.	Семинарски задачи (изработка) =20, Редовност и активност во настава =10		30 бода		
	17.3.	Семинарски задачи (презентација и одбрана)		20 бода		
18.	Критериумиза оцена(БОДОВИ - ОЦЕНА)	до 60 бода		5 (пет) (F)		
		од 61 до 68 бода		6 (шест) (E)		
		од 69 до 76 бода		7 (седум)(D)		
		од 77 до 84 бода		8 (осум) (C)		
		од 85 до 92 бода		9(девет) (B)		
		од 93 до 100 бода		10(десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		30 бода			
20.	Јазик на кој се изведува Наставата		македонски (со можност за английски)			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Механизми на интерна евалуација и студентски анкети			
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Бр.	Автор, наслов, издавач, година			
		1. Митовски С., 2017. „Хидројазли“, авторизирана скрипта по предметот, Градежен факултет, Скопје				
		2. Танчев Љ., 1999. „Брани и придружни хидротехнички објекти“, Скопје				
	22.2.	3. Agroskin I., 1969. "Hidraulika", Zagreb				
		Дополнителна литература				
		Бр.	Автор, наслов, издавач, година			

		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Василев С., 1976. „Хидравлика на хидротехническите сороженија”, Софија</li><li>2. Bureau of Reclamation, 1977. "Design of Small Dams", US Government Printing Office, Washington</li><li>3. Novak P., Moffat, Nalluri, Narayanan, 1990. "Hydraulic structures", London, UK</li></ol>
--	--	---